




Република Македонија

Republic of Macedonia

Месечен билтен 12. 2013

Monthly Bulletin 12. 2013



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance (MAPAS)



I Податоци за задолжителните пензиски фондови

I Mandatory pension funds data


Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус
Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени* / Temporary allocated **	Вкупно / Total	
30.11.2013						
НЛБз / NLBm ¹	32.059	81.144	44.467	7.490	133.101	165.160
КБПз / KBPm ²	37.526	87.404	50.055	7.558	145.017	182.543
ВКУПНО / TOTAL	69.585	168.548	94.522	15.048	278.118	347.703
31.12.2013						
НЛБз / NLBm	32.050	81.369	45.213	7.697	134.279	166.329
КБПз / KBPm	37.522	87.862	50.595	7.732	146.189	183.711
ВКУПНО / TOTAL	69.572	169.231	95.808	15.429	280.468	350.040

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени

** The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)
Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



¹ Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје

² Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

¹ NLBm stands for the mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond – „NLB PENZISKI FOND“ Skopje

² KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm
30.11.2013	12.133,18	14.060,89	149,357023	152,694670
10.12.2013	12.187,57	14.098,40	149,074622	152,196229
20.12.2013	12.358,70	14.265,48	150,404807	153,187653
31.12.2013	12.447,83	14.351,87	151,117506	153,757419


Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets




Слика 3: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови

Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units




Слика 4: Структура на инвестициите на НЛБз (на 31.12.2013)

Figure 4: Structure of Investment of NLBm (as of 31.12.2013)



Слика 5: Структура на инвестициите на КБПз (на 31.12.2013)

Figure 5: Structure of Investment of KBPm (as of 31.12.2013)



II Податоци за доброволните пензиски фондови


II Voluntary pension funds data

Табела 3: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство
Table 3: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
30.11.2013			
НЛБд / NLBv	3.766	2.332	6.098
КБПд / KBPv	1.182	10.853	12.035
ВКУПНО / TOTAL	4.948	13.185	18.133
31.12.2013			
НЛБд / NLBv	3.866	2.487	6.353
КБПд / KBPv	1.199	10.973	12.172
ВКУПНО / TOTAL	5.065	13.460	18.525

Слика 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)

Figure 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



³ Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС“ Скопје

⁴ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година

⁵ Кратенката КБПд се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

⁶ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБПд започна на 21 декември 2009 година

³ NLBv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond – „NLB PENZIJA PLUS“ Skopje

⁴ Membership and payment of voluntary contributions in NLBv started on 15 July 2009

⁵ KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

⁶ Membership and payment of voluntary contributions in KBPv started on 21 December 2009


Табела 4: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови и на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови

Table 4: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во илјади денари) / Net assets (in thousand denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv
30.11.2013	150.123,76	140.984,29	127,384655	127,856595
10.12.2013	150.708,67	142.548,31	127,184238	127,309234
20.12.2013	154.917,79	147.076,74	129,190645	128,166908
31.12.2013	164.084,25	154.220,00	130,511147	129,015451


Слика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Figure 7: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets




Слика 8: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови

Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units




Слика 9: Структура на инвестициите на НЛБд (на 31.12.2013)

Figure 9: Structure of Investment of NLBv (as of 31.12.2013)



Слика 10: Структура на инвестициите на КБПд (на 31.12.2013)

Figure 10: Structure of Investment of KBPv (as of 31.12.2013)



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
Стив Наумов бр.100, 1000 Скопје, тел / факс (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance
Stiv Naumov 100, 1000 Skopje, tel / fax (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk